



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК

НА ОПШТИНА КОЧАНИ

БРОЈ 11

КОЧАНИ, 19 ЈУЛИ 2022 ГОДИНА

ИЗЛЕГУВА ПО ПОТРЕБА

Врз основа на членот 50, став 1, точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на РМ“ бр. 5/2002), Градоначалникот на Општина Кочани, донесе

ЗАКЛУЧОК

за објавување на актите донесени на седницата на Советот на Општина Кочани одржана на 19.07.2022 година

I

Го објавувам актот донесен на седницата на Советот на Општина Кочани, одржана на 19.07.2022 година, и тоа:

1. Одлука за утврдување на приоритет и сопствено учество-кофинансирање на проектот „Паметно мерење и управување на енергијата во системот за јавно осветлување“

II

Заклучокот влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен гласник на Општина Кочани“.

Бр.08-1468/1
19.07.2022 година
К о ч а н и

Градоначалник
на Општина Кочани,
Љупчо Папазов

Врз основа на член 36 став 1 точка 15 од Законот за локална самоуправа („Службен весник на Република Македонија“ бр 05/2002), Советот на Општина Кочани на седницата одржана на 19.07.2022 година, донесе

ОДЛУКА

за утврдување на приоритет и сопствено учество - кофинансирање на проектот „Паметно мерење и управување на енергијата во системот за јавно осветлување“

Член 1

Со оваа одлука се утврдува приоритет на проектот „Паметно мерење и управување на енергијата во системот за јавно осветлување“ со кој Општина Кочани ќе аплицира на Конкурсот за проектни предлози: Спроведување мали проекти во област на енергија, транспорт и заштита на клима во општините објавен од ЗЕЛС во рамки на проектот „ЕУ за енергетска транзиција: Пакт на градоначалници во Западен Балкан и Турција“ кој е финансиран од ЕУ и Германското федерално министерство за економска соработка и развој - GIZ.

Член 2

GIZ ќе го финансира спроведувањето на проектот до максимум 50.000 евра, а Општина Кочани ќе придонесе со сопствено учество - кофинансирање на проектот со средства од Буџетот на општина Кочани за 2023 година во максимален износ од 20 % од вкупната сума на проектот и истиот ќе зависи од договорниот износ согласно Законот за јавни набавки.

Член 3

Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен Гласник на општина Кочани“.

Бр.09- 1467/1

19.07.2022 година

К о ч а н и

Претседател на Советот
на Општина Кочани,
Лазо Митев

СОДРЖИНА

1. Одлука за утврдување на приоритет и сопствено учество-кофинансирање на проектот „Паметно мерење и управување на енергијата во системот за јавно осветлување”

Стр. 2